

**УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ВО
УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА III уписен рок**

Четврток 30.09.2021 година

**ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ
КАНДИДАТИ**

1. **Пријавен лист** за конкурирање (образец А1) со 50 денари административна такса (на уплатница-образец ПП 50)
2. Електронска пријава (од **JKnow-системот**)
3. **Оригинални свидетелства** од сите класови
4. Документ за положена **државна матура** (оригинално свидетелство за завршено средно образование - ДИПЛОМА)
5. **Извод од матичната книга на родените**
6. Доказ за **државјанство на РСМ** (уверение или решение)
7. **Индекс** (пополнет и потпишан од кандидатот), **студентска легитимација** (пополнета од кандидатот)
8. **Две фотографии** (3,5x4,5) (една за индекс, една за досие) и една фотографија (2x3) (за студентска легитимација)
9. **Договор за студирање ВО ДВА ПРИМЕРОКА** (пополнет и потпишан од кандидатот):
Кофинансирање <http://medf.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2021/09/Dogovor-Medicinski.za-site-smerovi-ko-finansiranje.pdf>
Вонредни студии <http://medf.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2021/09/Dogovor-Medicinski.za-site-smerovi-vonredni.pdf>
10. **Пријавни листови** (два) - Образец за запишување на семестар - Статистички пријавен лист за учебна 2021/2022 година (Образец ВОИ.20)
11. **Уплатница** (ОБРАЗЕЦ ПП 50), во корист на Медицински факултет и треба да ги содржи следните податоци:
 - Назив на примачот: Буџет на РСМ, Медицински факултет - Скопје
 - Банка на примачот: НБРМ
 - Сметка: 100 0000000630 95

- Износ: **12.300,00 денари** за кофинансирање
- Сметка на буџетски корисник: 1600111517 788 13
- Приходна шифра: 723119 41

- за студентите кои се запишани со надоместок за кофинансирање на студиите (во висина од **400 ЕУР**, треба да уплатат **12 300 ден.**, со цел на дознака - „прва рата од надоместокот за кофинансирање на студиите“

12. Потврда за уплатени **1000 денари**, цел на дознака: студентски информатор, електронска катричка за евиденција и одржување

- Уплатата се врши на образец ПП 50 и треба да ги содржи следните податоци:
- Назив на примачот: Буџет на РСМ, Медицински факултет - Скопје Банка на примачот: НБРМ Сметка: 100 0000000630 95 Износ: 1000 ден.
- Сметка на буџетски корисник: 1600111517 788 13
- Приходна шифра: 723019 41

13. Потврда за уплатени **750 денари**, со цел на дознака:

- ИКСА на УКИМ за Медицински факултет - Скопје
- Уплатата се врши на образец ПП 50 и треба да ги содржи следните податоци:
- Назив на примачот: Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје
- Банка на примачот: НБРМ Сметка: 100 0000000630 95 Износ: **750 ден.**
- Сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18
- Приходна шифра: 723012 41